

Врз основа на член 18 од Законот за здруженија и фондации 2010 („Сл.весник на РМ” бр.52/2010)и одлуката за основање на Здружение на Сметководители и овластени сметководители на Северозападна Македонија ”Основачкото собрание на здружението, на седницата одржана на ден 23.04.2021 година го донесе следниов:

С Т А Т У Т

на

Здружение на Сметководители и овластени сметководители на Северозападна Македонија

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Здружение на СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА СЕВЕРОЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА Скопје е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско професионално здружение на сметководители и овластени сметководители, формирано со слободно здружување на сметководители врз основа на три главни атрибути: Добар, праведен и искрен кои рефлектираат морални вредности, потврдени знаења и професионалност во општеството. Како здружение целиме во општеството да бидат изградени овие вредности и секогаш стоиме во одбрана на истите.

Член 2

Здружението, дејствува на територијата на СРМ. Здружението во своето дејствување може да се проширува на национално и може да соработува со организации, здруженија, фондации и институции, и да членува во асоцијации во земјата и странство согласно Уставот и Законот на СРМ и овој Статут.

Член 3

Здружението како Здружение со своите цели, задачи и дејности ќе ги остварува во согласност со односите утврдени со Уставот на

Në bazë të nenit 18 nga Ligji për shoqata dhe fondacione 2010 (Gazeta zyrtare e RM nr 52/2010) dhe vendimi për themelim të Shoqatës së Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të Autorizuar të Maqedonisë Veri-Perëndimore Kuvendi themelues i shoqatës në mbledhjen e mbajtur me datë 23.04.2021 e solli këtë:

S T A T U T

të

Shoqatës së Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të Autorizuar të Maqedonisë Veri-Perëndimore

TË PËRGJITHËSHME

Neni 1

Shoqata e KONTABILISTËVE DHE KONTABILISTËVE TË AUTORIZUAR TË MAQEDONISË VERI-PERËNDIMORE Shkup, është shoqatë vullnetare, joprofitabile, joqeveritare, joparatiake, profesionale e kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar, e formuar me shoqërimin e lirë të kontabilistëve në bazë të tritributeve kryesore: i mirë, i drejtë dhe i sinqertë, të cilët reflektojnë në vlera morale, dituri përkatëse dhe profesionalizëm në shoqëri. Si shoqatë synojmë që në shoqëri të ndërtohen këto vlera dhe çdo herë qëndrojmë në ruajtjen e të njëjtave.

Neni 2

Shoqata, funksionon në territorin e RMV. Shoqata me punën e saj mund të zgjerohet në nivel nacional dhe mund që të bashkëpunojë me organizata, shoqata, fondacione dhe institucione dhe të anëtarësohet në asociacione në vend dhe jashtë vendit në pajtueshmëri me Kushtetutën dhe ligjet e RMV dhe këtë Statut.

Neni 3

Shoqata si Shoqatë ka qëllimet e veta, detyrat dhe aktivitetet që do t'i kryejë në pajtueshmëri me

Република Македонија, со овој Статут и Законите на С.Р. Македонија.

Член 4

Називот на здружението на граѓани е:

Здружение на СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОБЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА СЕВЕРОЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА Скопје

Името на турски јазик е:

Kuzeybatı MAKEDONYA MUHASEBECİLER BERGEGİ Üsküp

Името на албански јазик е:

Shoqata e KONTABILISTËVE DHE KONTABILISTËVE TË AUTORIZUAR TË MAQEDONISË VERI-PERËNDIMORE Shkup

Името на англиски јазик е:

Association of ACCOUNTANTS AND CHARTERED ACCOUNTANT OF THE REPUBLIC NORTH MACEDONIA Skopje

Скратениот назив на Здружението е:

SHKKAMVP

Член 5

Седиштето на здружението е во Скопје на ул Казанджиска 35/3-27, , Плоштат Скендербег Чаир Скопје а се организира и делува на територијата на Република Македонија и останатите земји..

Член 6

Здружението има својство на правно лице со права обврски и одговорности кои произлегуваат од овој Статут и законските прописи.
Здружението го претставува застапува Претседателот.

Kushtetuntën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me këtë Statut dhe ligjet e RMV.

Neni 4

Emri i shoqatës është:

Здружение на СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОБЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА СЕВЕРОЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА Скопје

Emri në gjuhën Turke është:

KUZEYBATI MAKEDONYA MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER Derneği Üsküp Üsküp

Emri në gjuhën shqipe është:

Shoqata e KONTABILISTËVE DHE KONTABILISTËVE TË AUTORIZUAR TË MAQEDONISË VERI-PERËNDIMORE Shkup

Името на англиски јазик е:

Association of ACCOUNTANTS AND CHARTERED ACCOUNTANT OF THE REPUBLIC NORTH MACEDONIA Skopje

Shkurtesa e emrit të Shoqatës është:

SHKKAMVP

Neni 5

Selia e shoqatës është në Shkup në rr. Kazangjiska 35/3-27 Sheshi Skenderbeg, Çair Shkup, ndërsa organizhet dhe bën aktivitete në të gjithë territorin e RMV-së dhe vendet tjera.

Neni 6

Shoqata ka rolin e personit juridik me obligime dhe përgjegjsi juridike të cilat dalin nga ky Statut dhe ligjet përkatëse.
Shoqatën e përfaqëson Kryetari.
Shoqata ka vulë dhe vulë arhivi.

Член 7

Сметководителите се здружени во Здружението заради остварување на поширок заеднички интерес.

Основни цели и задачи на Здружението се:

- 1) Да го унапредува јавниот интерес преку постигнување и промоција на највисоките сметководствени професионални стандарди како и оформување на екселенцијата во сферата на сметководството, управување и финансискиот менаџмент во сите сектори во Република Северна Македонија
- 2) Да овозможи управување со интегритет, објективност и заложбеност кон професионалноста во професијата
- 3) Да дејствува како центар во сметководство, ревизија и други релеванти сфери во професијата
- 4) Да нуди едукативни програми, професионално аванцирање, професионални консултации за подобрување на нивото на професионални услуги за неговите членови и за другите заинтересирани странки.
- 5) Да издава соодветни уверение во сферата на сметководството и други сфери кои се поврзани со сметководство
- 6) Да ја чува и штити професионалната независност и да врши професионално нагледување на работата на неговите членови
- 7) Да дава совети и експертиси во врска со деловниот работење за релевантни институции
- 8) Да склучува договори за соработка со бразовни институции за соработка во сферата на сметководството
- 9) Да ги превземе сите овие дејствија и други дејствија кои се во согласност со овој Статут како и други нормативни акти на Здружението со цел за унапредување и заштита на интересите на Здружението и нејзините членови.
- 10) Соработка и зачленување на меѓународни организации од областа на сметководство и ревизија
- 11) Да врши издавачка дејност, издавајќи професионални списанија, книги, брошури и др.

Neni 7

Konablistët janë të bashkuar në Shoqatë për t'i aritur qëllimet e përbashkëta.

Qëllimet kryesore të Shoqatës janë:

- 1) Ta përparoj interesin publik nëpërmjet arritjeve dhe promovimit të standardeve më të larta të kontabilitetit si dhe formimin e ekselencës në sferën e kontabilitetit, menaxhimit dhe menaxhmentit finaciar të të gjithë sektorëve ne Republikën e Maqedonisë së Veriut.
- 2) Të mundësojë menaxhim me integritet, objektivitet dhe përkushtim ndaj profesionit dhe profesionalizimit
- 3) Të veprojnë si qëndër në kontabilitet, auditim dhe sfera tjera relevante në profesion.
- 4) Të ofrojnë programe edukative, avancime profesionale, konsultime profesionale për përmisimin e nivelit të shërbimeve profesionale për anëtarët e saj dhe palët tjera të interesuara.
- 5) Të jep vërtetime përkatëse në sferen e kontabilitetit dhe në sferat tjera të cilat janë të lidhura me kontabilitet.
- 6) Ta e ruajë dhe ta e mbrojë pavarsinë profesionale dhe të kryejë mbikqyrjen profesionale të punës së anëtarëve.
- 7) Të jap këshilla dhe ekspertiza në lidhje me punën profesionale për institucione relevante.
- 8) Të nënshkruaj kontrata bashkëpunimi me institucionet arsimore për bashkëpunim në sferën e kontabilitetit.
- 9) T'i ndërmarë të gjitha aktivitetet tjera të cilat janë në pajtueshmëri me këtë Statut si dhe aktet tjera normative të Shoqatës me qëllim avansiminn dhe mbrojtjen e interesave të Shoqatës dhe anëtarëve të saj.
- 10) Bashkëpunim dhe anëtarësim në organizata ndërkombëtare nga lëmia e kontabilitetit dhe revizionit.
- 11) Të kryejë aktivitete botuese, duke botuar revista profesionale, libra, broshura e etj.

Член 8

Здружението работи врз основа на план и програма за работа.

Член 9

Своите цели и задачи здружението ги остварува преку утврдена Програма за работа, односно преку следниве активности:

- организирање на конкретни програмски активности;
- спроведување на заеднички проекти;
- организирање на конференции, семинари, обуки и друг вид на активности;
- поттикнување на иницијативи кај надлежните органи и институции во насока на остварување на целите на Здружението;
- медијација;
- врши и други работи предвидени со овој Статут.

ЧЛЕНУВАЊЕ

Член 10

Член на Здружението за може да биде секој полнолетен граѓанин, државјанин на Република Македонија и/или странец, кој е Сметководител или Овластен сметководител согласно Законот за вршење на сметководство и кој доброволно ќе пристапи кон Здружението со давање на писмена изјава.

Истотака член на здружението може да биде и секој друг граѓанин на СРМ кој не е Сметководител или Овластен сметководител но истот нема за право да биде член на собрание и на ниеден друг орган на Здружението и е без право на глас во ниту еден орган.

Neni 8

Shoqata punon në bazë të planit dhe programit për punë.

Neni 9

Qëllimet dhe detyrat e veta shoqata i kryen nëpërmjet programit për punë, në fakt nëpërmjet këtyre aktiviteteve:

- organizimi i aktiviteteve konkrete programore
- kryerja e projekteve të përbashkëta
- organizim i konferencave, seminareve, trajnimeve dhe aktivitete të llojeve të ndryshme
- marrja e iniciativave të ndryshme tek institucionet përkatëse, me qëllim të arritjes së qëllimeve të Shoqatës.
- mediacion
- kryejnë punë të tjera të parapara me këtë Statut.

ANËTARËSIMI

Neni 10

Anëtarë i Shoqatës mund të jetë çdo qytetar i rritur, shtetas i Republikës së Maqedonisë Veriore ose i huaj, i cili është Kontabilist ose Kontabilist i autorizuar me licencë në pajtueshmëri me Ligjin për kryerjen e punëve të kontabilitetit i cili në mënyrë vullnetare do të anëtarësohet në Shoqatë me dhënien e deklaratës me shkrim.

Gjithashtu anëtar i shoqatës mund të jetë çdo qytetar i RMV-së i cili nuk është Kontabilist, apo Kontabilist i autorizuar por i njëjti nuk ka të drejtë të jetë anëtar i kuvendit dhe i asnjë organi tjetër të shoqatës dhe është pa të drejtë vote në të gjitha organet e Shoqatës.

Зачленувањето на Здружението се врши со пристапница односно со издавање на членска карта, која при исклучување или престанок на членувањето во Здружението, задолжително се враќа со потпишување на лична писмена изјава.

Здружението за своите членови води регистар на членство кој се ажурира согласно зголемувањето на бројот на членови. Податоците од регистарот се заштитени во согласност со прописите за заштита на личните податоци и класифицирани информации.

Член 11

Членот има право да бира и да биде биран во органите на Здружението, да учествува во работата на Здружението, да придонесува во развојот, промовирање и популарноста на Здружението, доброволно да се откаже од членувањето, да ги изнесува своите ставови по поставени прашања. Правото да бидат избрани е ограничено само за членовите кои не се Сметководители или Овластени сметководители.

Член 12

Членовите на Здружението се должни:

- да го почитуваат Статутот,
- да присуствуваат на состаноците, да доставуваат податоци и извештаи за работата на Здружението во остварувањето на целите на Здружението
- да земаат активно учество во спроведувањето на Програмата на активностите на Здружението,
- да ги извршуваат активностите предвидени со Програмата за работа.

Член 13

Членството во Здружението може да престане:

- по барање на членот на Здружението,
- ако не го почитува Статутот и обврските кои произлегуваат од него,
- ако дејствува против целите на Здружението,

Анëтарëсими нë Shoqatë kryhet me fletanëtarësim në fakt me dhënen e kartës së anëtarësim, e cila gjatë daljes nga Shoqata, detyrimisht kthehet me nshkrimin e deklaratës.

Shoqata për anëtarët e vet bartë regjistër për anëtarët e cila përditësohet në pajtueshmëri me rritjen e numrit të anëtarëve. Të dhënat e regjistrin janë të ruatjrua në pajtueshmëri me dispozitat për ruatjen e të dhënavë personale dhe të informatave të klasifikuara.

Neni 11

Anëtarëri ka të drejtë të zgjedh dhe të zgjidhet në organet e Shoqatës, të marrë pjesë në punën e Shoqatës, të kontriboj në zhvillimin, promovimin dhe popullaritetin e Shoqatës, vullnetarisht të largohet nga anëtarësimi, t'i shprehë mendimet e veta për pyetjet e parashtruara. E drejta për të qenë i zgjedhur është e kufizuar vetëm për anëtarët të cilët nuk janë Kontabilistë ose Kontabilistë të Autorizuar.

Neni 12

Anëtarët e Shoqatës janë të obliguar:

- të respektojnë Statutin
- të merr pjesë në takimet, të japin informata për raportet për punën e Shoqatës në arritjen e qëllimeve të Shoqatës.
- Të marrin pjesë aktive në realizimin e programit të Shoqatës
- T'i kryejnë aktivitetet të parapara me programin e punës

Neni 13

Anëtarësimi në Shoqatë mund që të ndërpritet:

- Me kërkesë të anëtarit të Shoqatës
- Nëse nuk e respekton Statutin dhe obligimet të cilat dalin nga ai
- Nëse merr aktivitete kundër qëllimeve të Shoqatës

Одлука за престанок на членството во Здружението донесува Управниот Одбор на Здружението.

- Од било кој член на организацијата поткопувањето на основните вредности или вршење на усрамотни дејствија и активности (крадење, корупција, сексуалномалтретирање) со кои што и наштета на имиџот и вредностите на организацијата, со 2/3 гласа се подигнува процес на дисциплинско испитување. Дисциплинскиот орган со донесената одлука за прекршување на горенаведените вредности членувањето престанува.

ТРАНСПАРЕНТОСТА ВО РАБОТАТА

Член 14

Работата на Здружението е транспарентна.

Транспарентоста во работењето се обезбедува со редовно известување (на членовите, други здруженија или пошироката јавност) за работењето и активностите на Здружението, со увид во спроведувањето на програмските задачи, со поднесување извештај за работа на органите и телата на Здружението, за материјално – финансиско работење и друго.

За информирање на членовите и пошироката јавност се користи вебстраницата, печатот, радиото, телевизијата (интернет стараница) како и списанието и таблата за јавно огласување која стои на видно место во просториите на самото здружение.

Vendimi për ndërprejre të anëtarësimit në Shoqatë merret nga Bordi Drejtues i Shoqatës.

- Nga çdo anëtar i shoqatës nëse i thyen vlerat elemendare ose kryerja e aktiviteteve turpëruese (vjedhje, korupcion, malltertim seksual) me të cilat e dëmton imazhin e shoqatës, me 2/3 e votave ngrihet procedurë disiplinore. Organi disiplinor me marrjen e vendimit për shkelje të vlerave të lartëpërmendura anëtarësimi i anëtarit ndërpritet.

TRANSPARENCA NË PUNË

Neni 14

Puna e Shoqatës është transparente.

Transparenca në punë arrihet me infromim të rregullt (të anëtarëve, shoqata tjera ose publikut tjetër) për punën dhe aktivitetet të Shoqatës, me mbikqyrje në implmentimin e punëve programore, me dhënine e raporteve për punën e organeve dhe trupave të Shoqatës, për punën materiale dhe financiare dhe të tjera.

Për informimin e anëtarëve dhe publikut përdoret web faqja, gazetata, radio, televizionet si dhe gazetata dhe tabela për publikim e cila qëndron në vend publik në hapësirat e shoqatës.

ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 15

Здружението остварува средства од:

- членарина,
- донации, доброволни прилози,
- буџет на РМ и локалните самоуправи,
- давање на услуги на други здруженија, организации и институции
- провизии од органи, организации,
- заедници и од други установи,
- од трговски друштва и други правни лица;
- од други услуги (имотни права и сл.),
- од други извори предвидени со Законот и Статутот

Член 16

Користење и располагањето со средствата на Здружението добиени по основите од претходниот член се врши на начин утврден со овој Статут и останатите законски норми, утврдени со финансискиот план и врз основа на валидни документи.

Член 17

За користење и располагањето со средствата одлучуваат органите на Здружението, согласно надлежностите утврдени со овој Статут, кои преземаат мерки за економско целосообразно користење на средствата и за спречување и отстранување на незаконитостите.

Член 18

Здружението донесува годишен финансиски план за приходите и расходите на Здружението.

Финансискиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат по член 16 од Статутот, како и расходите за општествената активност, плати на вработените, материјали, трошоци за работа на Здружението и други расходи сврзани со работата на Здружението. Финансискиот план може во секое време да се измени.

FINANSIMI I SHOQATËS

Neni 15

Shoqata grumbullon mjete nga:

- anëtrësia,
- donacionet, dhëniet vullnetare,
- buxheti i RVM-së dhe njësave të vetëqeverisjes lokale,
- dhënja e shërbimeve shoqatave tjera, organizatave dhe isnitucioneve,
- provizione nga organe, organizata,
- bashkësive dhe shtëpive tjera ,
- nga ndërmarjet tregëtare dhe personave tjerë juridik,
- nga shërbime tjera (të drejta pronësore)
- dhe nga burime tjera të parapara me Ligj dhe statut

Neni 16

Shfrytëzimi dhe disponimi i mjeteve të Shoqatës të mara nga baza e nenit paraparak bëhet në mënyrë të përcaktuar me këtë Statut dhe norma të tjera ligjore, të përcaktuara me planin financiar dhe në bazë të dokumentacionit valid.

Neni 17

Për shfrytëzim dhe dispozicion të mjeteve të shoqatës vendosin organet e Shoqatës, në pajtueshmëri me kompetencat të dhëna me këtë Statut, të cilët ndërmarin masa për shfrytëzimin e mjeteve dhe për ndërpreje dhe largimin e paregullive.

Neni 18

Shoqata merr plan vjetor financiar për të ardhurat dhe shpenzimet e Shoqatës.

Plani financiar i përmban të ardhurat të cilat grumbullohen sipas nenit 16 nga Statuti, si dhe shpenzimet për aktivitetet e shoqatës, rrogat e punëtorëve, materialeve, shpezimeve për punë të Shoqatës. Plani financiar mund të ndryshohet në çdo kohë.

ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 19

Органи на Здружението се:

1. Собрание
2. Претседател
3. Управен одбор
4. Надзорен одбор
5. Соодвентите комиси

СОБРАНИЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 20

Собранието е највисок орган на Здружението. Собранието на Здружението го сочинуваат сите членови на Здружението

Собранието избира управен одбор со мандат од 4 години со право на повторен избор. Но не со повеќе од 2 мандата. Претседателот го застапува и претставува Здружението.

Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Член 21

Изборното Собрание се свикува на секои 4 години и конституирањето на органите и телата мора да се изврши 30 дена пред истекот на мандатот на членовите на органите и телата.

Поканата со материјалите за дневен ред во писмена форма се доставуваат најмалку 7 дена пред одржување на седницата.

Член 22

На изборното собрание се избира:

- Работно претседателство од три члена;
- Записничар;
- Двајца оверувачи на записникот;
- Органи на управување на Здружението.

Член 23

Седници на Собрание свикува Претседателот на Собранието по сопствена иницијатива.

ORGANET E SHOQATËS

Neni 19

Organe të Shoqatës janë

1. Kuvendi
2. Kryetari
3. Bordi drejtues
4. Bordi mbikqyrës
5. Komisionet perkatëse sipas nevojës

KUVENDI I SHOQATËS

Neni 20

Kuvendi është organi më i lartë i Shoqatës. Kuvendin e Shoqatës e përbëjnë të gjithë anëtarët e Shoqatës.

Kuvendi zgjedh bordin drejtues me mandat 4 vjeçar me të drejtë rizgjedhjeje. Por jo me shumë se dy mandate. Kryetari e përfaqëson Shoqatën.

Kuvendi mblidhet sipas nevojës. Por më së paku një herë në vjet.

Neni 21

Kuvendi zgjedhor mblidhet çdo 4 vite, konstituimi në mënyrë obligative bëhet 30 ditë para mbarimit të mandatit të anëtarëve të organeve dhe trupave drejtues.

Ftesa për materialet dhe rendi të ditës në formë të shkruar dorëzohet më së paku 7 ditë para mbajtjes së seancës.

Neni 22

Në kuvendin zgjedhor zgjidhen:

- Kryesia e punës nga tre anëtarë,
- Mbajtës të procesverbalit,
- Dy vërtetues të procesverbalit,
- Organet drejtuese të Shoqatës

Neni 23

Seancë në Kuvend thirr Kryetari i Kuvendit me vetëiniciativë.

Седници на Собранието се свикува и по предлог на Управниот одбор на Здружението илина 1/5 од вкупниот број членови на Собранието.

Ако претседателот на Собранието во рок од 14 дена од денот на дадениот предлог не свикува седница, седницата ја свикува Управниот одбор или иницијаторите.

Седницата на Собранието за работа на Управниот одбор може да се свикува и по предлог на надзорниот одбор.

Начинот на свикување на седниците на Собранието на Здружението се определува со Деловникот за работа на Собранието.

Член 24

Собранието на Здружението од редовите на своите членови на редовни или вонредни собранија избира Извршен одбор.

Член 25

Собранието може полноправно да одлучува ако се присутни повеќе од една половина од вкупниот број членови.

Собранието по правило одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните членови.

Измени и дополнувања на статутот се врши со 2/3 мнозинство гласови од вкупното број на членови на собранието.

На собранието се одлучува со јавно гласање, но по потреба и на предлог од 1/3 од членовите / делегатите гласањето може да биде и тајно.

Членовите на Собранието во секое време треба да ги имаат целите и интересите на Здружението над поединечните или посебните цели на која и да е друга страна.

Член 26

Собранието ги врши следните работи:

- Донесува Статут на Здружението и врши измени и дополнувања на истиот;
- Усвојува годишен извештај, насоки и план за работа,

Seancat e Kuvendit thirren edhe me propozim të Bordit Drejtues të Shoqatës ose me 1/5 e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Kuvendit.

Nëse kryetari i Kuvendit në afat prej 14 ditëve nga dita e propozimit të dhënë nuk thërret seancë, seancëne thërret Bordi Drejtues ose iniciatorët.

Seanca e Kuvendit për punë të Bordit Drejtues mund të mblidhet edhe me propozim të Bordit Mbikqyrës.

Mënyra e mbledhjes së seancave të Kuvendit të Shoqatë përcakohet me Rregulloren e punës së Kuvendit.

Neni 24

Kuvendi i Shoqatës nga rendi i anëtarëve të vet në kuvende të rregullta ose jo të rregullta e zgjedh Bordin Drejtues.

Neni 25

Kuvendi mundet me të drejtë të plotë të vendosë nëse janë të pranishëm më shumë se gjysma e anëtarëve nga numri i përgjithshëm i anëtarëve.

Kuvendi me të drejtë vendimet i merr me shumicë të votave nga të pranishmit.

Ndryshimet dhe plotësimet e statutit kryhen me 2/3 të shumicës së votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të kuvendit.

Në kuvend vendoset me votim të sheshtë. Por sipas nevojës edhe me propozim të 1/3 të anëtarëve/delegatëve votimi mund të bëhet fshehtas.

Anëtarët e Kuvendit në çdo kohë duhet t'i kenë qëllimet dhe interesat e Shoqatës mbi interesat dhe qëllimet vetanake ose të palëve të treta.

Neni 26

Kuvendi i kryen këto punë:

- Sjell Statutin e Shoqatës dhe kryen ndryshimet dhe plotësimet në të,
- Miraton raport vjetor, udhëzime dhe plane për punë,

- Усвојува завршна сметка и финансиски план,
- Одлучува за промена на целта на здружувањето
- Одлучува за основање и укинување на ограноци и други облици на организирање на здружението
- Одлучува за здружување или разделување од друго здружение и за зачленување во сојузи и меѓународни организации.
- Констатира прием на нови членови и престанок на членувањето;
- Избира Претседател на Здружението;
- Донесува програма за работа на Здружението;
- Избира и разрешува членови на Управниот одбор;
- Го разгледува и усвојува извештајот за работа на Управниот одбор помеѓу две собранија;
- Ја следи материјално финансиската состојба на Здружението помеѓу две собранија;
- Расправа за постигнатите резултати од развојот на Здружението и дава насоки за натамошен развој на Здружението;
- Донесува одлуки, заклучоци, препораки за решавање на прашања од интерес на Здружението;
- Избира и разрешува членови на Надзорниот одбор.
- Разгледува и одлучува врз основ на наодите на Надзорниот одбор.
- Одлучува за престанок на здружението со двотретинско мнозинство;
- Врши и други работи кои произлегуваат од Статутот и законите,

УПРАВЕН ОДБОР

Член 27

Управниот Одбор на здружението за е Управен орган на Собранието во кој секој член има еднакви права, обврски и одговорности за работењето и развој на здружението во согласност на Статутот.

- Miraton llogaritë përfundimtare dhe planet financiare,
- Vendos për ndryshimin e qëllimeve të shoqërimit,
- Vendos për themelimin dhe çkyçjen e degëve dhe formave tjera të organizimit të shoqatës.
- Vendos për shoqatën ose ndarjen nga një shoqatë tjetër dhe për anëtarësimin në aleanca dhe organizata ndërkombëtare,
- Zgjedh Kryetarin e Shoqatës,
- Miraton program pune të Shoqatës,
- Zgjedh dhe shkarkon anëtarët e Bordit Drejtues,
- Shqyrton dhe miraton raportin për punën e Bordit Drejtues ndërmjet dy kuvendeve;
- Monitoron gjendjen materiale dhe financiare të Shoqatës ndërmjet dy kuvendeve;
- Diskuton rezultatet e arritura nga zhvillimi i Shoqatës dhe jep udhëzime për zhvillimin e mëtejshëm të Shoqatës;
- Merr vendime, konkluzione, rekomandime për zgjidhjen e çështjeve me interes për Shoqatën;
- Zgjedh dhe shkarkon anëtarët e Bordit Mbikëqyrës.
- Shqyrton dhe vendos në bazë të konkluzave të Bordit Mbikëqyrës.
- Vendos për përfundimin e shoqatës me shumicën e dy të tretave;
- Kryen veprimtari të tjera që dalin nga Statuti dhe ligjet,

BORDI DREJTUES

Neni 27

Bordi i Drejtorëve t'i shoqatës është një organ Administrativ i Asamblesë në të cilin secili anëtar ka të drejta, detyrime dhe përgjegjësi të barabarta për funksionimin dhe zhvillimin e shoqatës në përputhje me Statutin.

Член 28

Управниот Одбор на Здружението брои од 5 членови.

Мандатот на членовите на Управниот Одбор трае четири години.

Управниот одбор од своите редови избира Претседател со мандат од 4 години со можност да биде повторно избран но не повеќе од 2 мандата.

Членовите на управниот орган можат да се избираат најмногу по ред 2 пати.

Претседателот на Управниот Одбор истовремено е и претседател на Собранието на Здружението и претседател на Здружението и тој го претставува и застапува Здружението и е наредбодавател и во областа на материјално и финансиско работење на друштвото.

Член 29

Претседателот на Управниот одбор ги свикува седниците на Управниот одбор, предлага дневен ред и ги раководи седниците.

Во случај на отсуност на претседателот на Управниот одбор на седницата го заменува еден од членовите на Управниот одбор по предлог на присутните.

Претседателот е должен да свика седница на Управниот одбор најмалку еднаш на секои 2 месеци, а по потреба повеќе пати по барање на 1/2 од членовите на Управниот одбор.

Член 30

Управниот Одбор ги врши следниве работи:

- Ги подготвува седниците на Собранието, припрема материјали за седниците на Собранието;
- Го подготвува нацрт статутот, предлага измени и дополнување на статутот и ги подготвува другите одлуки што треба да ги донесе Собранието;
- Ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени на собранието;
- Ги спроведува статутарните и програмските задачи на Здружението;

Нени 28

Bordi Drejtues i Shoqatës ka 5 anëtarë.

Mandati i anëtarëve të Bordit Drejtues zgjat katër vite.

Bordi i Drejtues zgjedh një President nga rradhët e anëtarëve të tij për një mandat prej 4 vitesh me mundësinë e rizgjedhjes por jo më shumë se 2 mandate.

Anëtarët e organit drejtues mund të zgjidhen më së shumti 2 herë me rradhë

Kryetari i Bordit të Drejtues është në të njëjtën kohë Kryetar i Kuvendit së Shoqatës dhe Kryetari i Shoqatës dhe ai përfaqëson Shoqatën dhe është pala urdhëruese në fushën e veprimeve materiale dhe financiare të ndërmarrjes.

Нени 29

Kryetari i Bordit Drejtues thërret seancat e Bordit Drejtues, propozon një rend dite dhe kryeson seancat.

Në rast të mungesës së Presidentit të Bordit Drejtues në seancë, ai zëvendëson njërin nga anëtarët e Bordit Drejtues me propozimin e të pranishmive.

Presidenti është i detyruar të thërrasë një mbledhje të Bordit të Drejtues të paktën një herë në dy muaj, dhe nëse është e nevojshme disa herë me kërkesë të 1/2 të anëtarëve të Bordit të Drejtues.

Нени 30

Bordi i Drejtues kryen aktivitetet e mëposhtme:

- Përgatit seancat e Kuvendit, përgatit materiale për seancat e Kuvendit;
- Përgatit projekt statutin, propozon ndryshime në statut dhe përgatit vendime të tjera që do të merren nga Kuvendi;
- Zbaton politikën, konkluzionet dhe vendimet e miratuara në kuvend;
- Zbaton detyrat statutore dhe programore të Shoqatës;

- Формира Стручна служба и врши контрола на нејзината работа;
- Управува и одговара за управувањето со имотот на здружението;
- Подготвува годишен и периодичен извештај за својата работа;
- Донесува и реализира годишна програма за работа;
- Донесува соодветни правилници, прифаќа спогодби и склучува договори;
- Констатира прием на нови членови и престанок на членување доколку за тоа биде овластен Управниот одбор од страна на собранието;
- Именува и разрешува секретар- Главен координатор на Здружението;
- Донесува одлуки за формирање на постојани и повремени работни тела и комисии и ја насочува нивната работа;
- Организира и активно учествува во организирањето на разни акции и манифестации;
- Доделува одлуки за награди, пофалници и признанија;
- Дава согласност за набавка и отуѓување на основните средства;
- Дава согласност на Правилникот за организација и работните задачи на стручната служба на Здружението, и врши контрола на нејзиното работење;
- Донесува одлуки по приговори и жалби;
- Предлага и спроведува финансиски план и изготвува завршна сметка на Здружението;
- Решава за формирање на ограноци на Здружението;
- Именува членови на стручната служба на Здружението;
- Донесува акти со кои се уредува работата на Стручната служба;
- Врши и други работи кои произлегуваат од потребите на Статутот на Здружението и од Законот.

Член 31

Управниот Одбор за својата работа одговара пред Собранието на Здружението.

Управниот Одбор се состанува и одржува седници по потреба.

Седницата на Управниот Одбор ја свикува Претседателот.

- Кrijon një Shërbim Profesional dhe kontrollon punën e tij;
- Menaxhon dhe është përgjegjës për administrimin e pasurisë së shoqatës;
- Përgatit raport vjetor dhe periodik për punën e tij;
- Miraton dhe zbaton një program vjetor të punës;
- Miraton rregulloret e duhura, pranon marrëveshje dhe lidh kontrata;
- Konstaton pranimin e anëtarëve të rinj dhe përfundimin e anëtarësisë nëse Bordi i Drejtorëve është i autorizuar nga Kuvendi;
- Emëron dhe shkarkon Sekretarin - Kryekordinatorin e Shoqatës;
- Merr vendime për krijimin e trupave të punës dhe komisioneve të përhershme dhe të përkohshme dhe drejton punën e tyre;
- Organizon dhe merr pjesë aktive në organizimin e veprimeve dhe ngjarjeve të ndryshme;
- Vendime për shpërblime, lavdërime dhe mirënjohje;
- Jep pëlqimin për prokurimin dhe tjetërsimin e aseteve fikse;
- Jep pëlqimin e Rregullores për organizimin dhe detyrat e punës së shërbimit profesional të Shoqatës, dhe kontrollon funksionimin e saj;
- Merr vendime për ankesat
- Propozon dhe zbaton një plan financiar dhe përgatit një llogari përfundimtare të Shoqatës;
- Vendos për krijimin e degëve të Shoqatës;
- Emëron anëtarët e shërbimit profesional të Shoqatës;
- Miraton akte që rregullojnë punën e Shërbimit Profesional;
- Kryen veprimtari të tjera që dalin nga nevojat e Statutit të Shoqatës dhe Ligjit.

Neni 31

Bordi i Drejtues është përgjegjës për punën e tij përpara Kuvendit të Shoqatës.

Bordi i Drejtues mbledhet dhe zhvillon seanca sipas nevojës.

Mbledhja e Bordit Drejtues thirret nga Presidenti.

Предлог за свикување на Управниот Одбор може да поднесе една половина од Управниот одбор или една третина од членовите на Собранието.

Со седницата раководи и претседава Претседателот, а во негово отсуство ќе раководи член од Управниот одбор кој ќе го назначи Присутните.

Начинот на свикување на седницата и работењето на Управниот Одбор се уредува со деловникот за работа.

Членовите на Управниот одбор во секое време треба да ги имаат целите и интересите на здружението над поединечните или посебните цели на која и да е друга страна.

Член 32

Заради извршување на статутарните и програмските задачи и Одлуки на Собранието и Управниот одбор, Управниот одбор формира други работни тела.

НАДЗОРЕН ОДБОР

Член 33

Надзорниот одбор на Здружението брои 3 членови кои се избираат од редот на членовите на Собранието.

Членовите на Надзорниот одбор во исто време не можат да бидат и членови на други органи на здружението.

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 4 години.

Член 34

Надзорниот одбор работи на седници

Седниците ги свикува претседателот и раководи со нивната работа.

Претседателот на Надзорниот одбор свикува седници најмалку еднаш годишно и по потреба.

Нјџ пропозим пѣр thirtjen e Bordit tѣ Drejtues mund tѣ paraqitet nga gjysma e Bordit tѣ Drejtorѣve ose nѣ e treta e anѣtarѣve tѣ Kuvendit.

Seanca drejtohet nga Presidenti, dhe nѣ mungesѣ tѣ tij do tѣ drejtohet nga nѣ anѣtar i Bordit Drejtues i cili do tѣ emѣrohet nga tѣ pranishmit.

Mѣnyra e thirtjes sѣ mbledhjes dhe puna e Bordit Drejtues rregullohet me Rregulloren e Procedurѣs.

Anѣtarѣt e Bordit Drejtues nѣ ъdo kohѣ duhet tѣ kenѣ qѣllimet dhe interesat e shoqatѣs mbi qѣllimet individuale ose tѣ veѣanta tѣ ndonjѣ pale tjetѣr.

Neni 32

Pѣr tѣ kryer detyrat statutore dhe programore dhe Vendimet e Asamblesѣ dhe Bordit Drejtues, Bordi Drejtues formon trupa tѣ tjerѣ punues.

BORDI MBIKѣQYRѣS

Neni 33

Bordi Mbikѣqyrѣs i Shoqatѣs ka 3 anѣtarѣ tѣ cilѣt zgjidhen nga radhѣt e anѣtarѣve tѣ Kuvendit.

Anѣtarѣt e Bordit Mbikѣqyrѣs nѣ tѣ nѣjtѣn kohѣ nuk mund tѣ jenѣ anѣtarѣ tѣ organeve tѣ tjera tѣ shoqatѣs.

Mandati i anѣtarѣve tѣ Bordit Mbikѣqyrѣs zgjat 4 vjet.

Neni 34

Bordi Mbikѣqyrѣs punon nѣ seanca

Seancat thirren nga Presidenti dhe ai menaxhon punѣn e tyre.

Kryetari i Bordit Mbikѣqyrѣs mbledh takime tѣ paktѣn nѣj herѣ nѣ vit dhe sipas nevojѣs.

Член 35

Надзорниот одбор ги врши следниве работи

- Врши надзор на правилното спроведување и примена на одредбите од статутот и другите општи акти на Здружението;
- Врши надзор на извршувањето на одлуките на Собранието, Управниот одбор и на другите тела на здружението;
- Врши надзор за наменско трошење на средствата;
- Еднаш годишно поднесува извештај за направениот увид;
- Предлага мерки за спречување и отстранување на неправилностите во работата;
- Врши и други работи согласно законот и актите на здружението;

Своите наоди и одлуки надзорниот одбор ги доставува до Собранието и Управниот Одбор на Здружението.

СТРУЧНА СЛУЖБА

Член 36

За извршување на административно стручни, помошни и на нив слични работи од заеднички интерес за остварување на задачите и целите на Здружението се формира стручна служба.

Организацијата и работата на Стручната служба се уредува со акти кои што ги донесува Управниот одбор.

Член 37

Правата, должностите и одговорностите за работа на вработените на Стручната служба на Здружението - Координаторите на програми ги утврдува Главниот Координатор на програма, кој раководи со стручната служба на Здружението.

Член 38

Главниот Координатор на програма е истовремено и координатор на Здружението, и истиот може да биде во редовен работен однос како и другите координатори сосите права,

Нени 35

Bordi Mbikëqyrës kryen veprimtaritë e mëposhtme

- Mbikëqyr zbatimin dhe zbatimin e duhur të dispozitave të statutit dhe akteve të tjera të përgjithshme të Shoqatës;
- Mbikëqyr ekzekutimin e vendimeve të Asamblesë, Bordit të Drejtorëve dhe organeve të tjera të shoqatës;
- Mbikëqyr shpenzimin e qëllimshëm të фондеве;
- Një herë në vit paraqet një raport mbi inspektimin;
- Propozon masa për parandalimin dhe eliminimin e parregullsive në punë;
- Kryen veprimtari të tjera në përputhje me ligjin dhe aktet e shoqatës;
- Bordi Mbikëqyrës ia paraqet gjetjet dhe vendimet e tij Asamblesë dhe Bordit Drejtues të Shoqatës.

SHËRBIMI PROFESIONAL

Нени 36

Krijohet një shërbim profesiona për të kryer veprimtari administrative, profesionale ndihmëse dhe të ngjashme me interes të përbashkët për realizimin e detyrave dhe qëllimeve të Shoqatës.

Organizimi dhe puna e Shërbimit Profesional rregullohen me akte të miratuara nga Bordi Drejtues.

Нени 37

Të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë për punën e punonjësve të Shërbimit Profesional të Shoqatës - Koordinatorët e Programit përcaktohen nga Koordinatori Kryesor i Programit, i cili menaxhon shërbimin profesional të Shoqatës.

Нени 38

Koordinatori Kryesor i Programit është gjithashtu Koordinatori i Shoqatës, dhe ai / ajo mund të jetë në punë me kohë të plotë si koordinatorë të tjerë me të

должности и одговорности што произлегуваат од ЗРО, Статутот и актите на Здружението.

Член 39

Главен координатор и Координатор/и на програма/и може да биде лице со најмалку три години работно искуство во странски и домашни невладини организации, пожелно високо образование, познавање на странски јазик и работа со компјутери, пишување и раководење на проекти, висок степен на познавање на областа во која делува здружението, како изразени организациони и менаџерски способности и квалитети.

Член 40

Вработените во стручните служби не можат да бидат избрани за членови на извршните органи на здружението на граѓани.

Член 41

Изборот на Главен Координатор и Координаторите на програми го врши Управниот одбор на здружението со мнозинство од гласовите имајќи ги во предвид одредбите од став два од чл.28 од Статутот.

Член 42

Главниот Координаторот на програма е одговорен за извршување на финансискиот план и се грижи за извршување на одлуките и заклучоците на Управниот Одбор и Собранието на Здружението.

Главниот координатор и координаторите на програма се одговорни за својата работа пред Управниот Одбор.

Главниот координатор и координаторите на програма учествуваат во работата на Управниот одбор без право на глас.

Главниот координатор и координаторите на програма имаат право да свикаат седница на Управниот одбор доколку за тоа имаат согласност од 1/2 од членовите на Управниот одбор.

drejta të plota, detyrat dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga Ligji i Punës, Statuti dhe aktet e Shoqatës.

Neni 39

Koordinatori Kryesor dhe Koordinatori i Programit mund të jetë një person me të paktën tre vjet përvojë pune në OJQ të huaja dhe vendase, arsim të lartë të dëshirueshëm, njohuri të gjuhës së huaj dhe aftësive kompjuterike, shkrim dhe menaxhim të projekteve, nivel të lartë të njohurive në këtë fushë në të cilën vepron shoqata, siç shprehen aftësitë dhe cilësitë organizative dhe menaxheriale.

Neni 40

Punonjësit në shërbimet profesionale nuk mund të zgjidhen si anëtarë të organeve ekzekutive të shoqatës së qytetarëve.

Neni 41

Zgjedhja e Kryekordinatorit dhe Koordinatorëve të Programit kryhet nga Bordi i Drejtues i shoqatës me shumicën e votave, duke marrë parasysh dispozitat e paragrafit dy të Nenit 28 të Statutit.

Neni 42

Koordinatori Kryesor i Programit është përgjegjës për ekzekutimin e planit financiar dhe kujdeset për ekzekutimin e vendimeve dhe konkluzioneve të Bordit të Drejtorëve dhe Asamblesë së Shoqatës.

Koordinatori Kryesor dhe Koordinatorët e Programit janë përgjegjës për punën e tyre para Bordit të Drejtorëve.

Koordinatori Kryesor dhe Koordinatorët e Programit marrin pjesë në punën e Bordit të Drejtorëve pa të drejtë vote.

Koordinatori Kryesor dhe Koordinatorët e Programit kanë të drejtë të thërrasin një mbledhje të Bordit Drejtues nëse kanë pëlqimin e 1/2 të anëtarëve të Bordit Drejtues.

Член 43

Средствата за работа на стручната служба и Координаторите на програми се определуваат со финансискиот план секоја година, и тоа средства за плати, материјални трошоци и други тековни средства за работа на Здружението.

ПРЕСТАНОК НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 44

Здружението престанува со работа во следниве случаи:

- Ако за тоа се изјаснат 2/3 од членовите на Собранието на Здружението;
- Ако бројот на членовите се намали под бројот определен со Закон за основање на Здружение ;
- Ако настапат причини утврдени по член 63 од Законот за здруженија и фондации.

Одлука за престанок на Здружението донесува Собранието со двотретинско мнозинство.

Основачите на здружението имаат право да го укинат здружението.

Член 45

Во случај на престанок на работатата на Здружението, имотот и другите права и приходи што остануваат по намирувањето на обврските, преминуваат во сопственост на организација истоветна на здружението.

Член 46

Доколку неможат да се исполнат условите утврдени во Членот 46, во случај на престанување на работата на здружението неговиот имот преминува во сопственост на Република Македонија.

Neni 43

Fondet për punën e shërbimit profesional dhe Koordinatorët e Programit përcaktohen nga plani financiar çdo vit, përkatësisht fondet për pagat, kostot materiale dhe mjetet e tjera aktuale të punës së Shoqatës.

PËRFUNDIMI I SHOQATËS

Neni 44

Shoqata pushon së funksionuari në rastet e mëposhtme:

- Nëse 2/3 e anëtarëve të Asamblesë së Shoqatës votojnë për atë;
- Nëse numri i anëtarëve zvogëlohet nën numrin e përcaktuar me Ligjin për Themelimin e Shoqatës;
- Nëse ka arsye të përcaktuara me nenin 63 të Ligjit për shoqatat dhe fondacionet.

Vendimi për përfundimin e Shoqatës merret nga Kuvendi me shumicën e dy të tretave.

Themeluesit e shoqatës kanë të drejtë të shpërndajnë shoqatën.

Neni 45

Në rast të përfundimit të punës së Shoqatës, prona dhe të drejtat dhe të ardhurat e tjera që mbeten pas shlyerjes së detyrimeve, bëhen pronë e një organizate identike me shoqatën.

Neni 46

Nëse kushtet e përcaktuara në nenin 46 nuk mund të plotësohen, në rast të përfundimit të punës së shoqatës, prona e saj bëhet pronë e Republikës së Maqedonisë.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 47

Толкување на одредбите на овој Статут дава Собранието на Здружението, а помеѓу две Собранија, Управниот одбор на Здружението.

Член 48

Сите собири односно собир на Управен Одбор, Надзорен Одбор или на Собрание може да се случи и преку разните онлине платформи што се достапни преку интернет. Администраторот односно преседателот кој е надлежен да ги свикува е должен истовремено да ги снима сите настани. И истите состаноци се важечки.

Член 49

Овој Статут влегува во сила од денот на неговото донесување, на ден 23.04.2021 година.

Претседател
Вулнет Бајрами

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 47

Interpretimi i dispozitave të këtij Statuti jepet nga Kuvendi i Shoqatës dhe midis dy Kuvendeve, Bordi i Drejtorëve të Shoqatës.

Neni 48

Të gjitha takimet, dmth takimet e Bordit Drejtues, Bordit Mbikëqyrës ose Asamblesë mund të zhvillohen përmes platformave të ndryshme në internet që janë në dispozicion në internet. Administratori, përkatësisht kryetari i cili është përgjegjës për thirrjen e tyre, është i detyruar të regjistrojë të gjitha ngjarjet në të njëjtën kohë. Të njëjtat takime janë të vlefshme.

Neni 49

Ky Statut hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij, në ditën 23.04.2021

Kryetar
Vullnet Bajrami